

Придружете се на нашите настани

Пошироко ангажирање е главната цел на Бирурал. Граѓаните, наставниците и учениците ќе бидат приклучени преку иновативни форми, како био-базирани поп-ап продавници, едукативни семинари, летни школи или веб-семинари. Целта на овие настани е да се стимулира и развива разбирањето и интересот за поддршка на регионалната биекономија. Понатаму, чинителите во областа на биекономијата и клучните локални играчи од академскиот сектор, бизнисот, политиката и граѓанското општество ќе ги дискутираат регионалните потенцијали и ќе развијат био-базирани стратегии и патокази. Посетете го нашиот веб портал и регистрирајте се на нашиот е-весник за да бидете во тек и да се придружите на нашите настани.

Партнери



Контакт проектен менаџмент:

Holger Gerdes | Ecologic Institute
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlin
holger.gerdes@ecologic.eu
Phone: +49 30 86880148

Контакт на регионален партнер:

SDEWES-Skopje
Boulevard 8-mi Septemvri 2-1/48
Skopje, North Macedonia
sdewes.skopje@sdewes.org



Социјални медиуми

twitter.com/BE_Rural
instagram.com/BE_Rural/

facebook.com/BioEconomy.Rural/
linkedin.com/company/beruralproject



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

BE-Rural (Бирурал): Био-стратегии и патокази за засилен рурален и регионален развој во ЕУ

Развој на руралната биекономија имајќи ги предвид предностите на регионите:

Европските региони се различни од економски, еколошки и културен аспект. Тие се области со богатство од екосистеми и ресурси каде биекономијата ветува можности за рурални работни места и одржлив раст. Овој премин кон нова, био-базирана регионална економија бара активно учество на широк спектар од чинители и одржливо користење од земјоделските, шумските и морските екосистеми. Врз основа на оваа идеја, Бирурал ќе ги истражува потенцијалите на регионалните и локалните био-базирани економии и ќе го поддржи развојот за биекономски стратегии, патокази и бизнис модели. Во оваа насока ќе се воспостават Отворени иновативни платформи (Open Innovation Platforms (OIPs)) во одбраните региони од следните пет земји: Бугарија, Латвија, Северна Македонија, Полска и Романија.

Цели

Напредни иновативни региони

Мобилизирање на чинителите

Идентификација и дисеминација на добри практики

Градење на капацитет

Создавање на нови знаења

Истражување на бизнис модели

Зголемување на свеста и разбирањето

